

ПРАВОПИС НА СТАРИЈОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Во првијот стар древен антички Македонски јазик нема букви со два гласа, а секоја буква е со еден глас со своје посебно значеније. Во првијот стар древен антички Македонски јазик секоја буква или слог комбиниран од една согласна и една самогласна буква има и своје посебно значеније. Вторијот стар древен антички Македонски фонетски, разговорен јазик е јазик - говор, фонетски на веќе изградени зборови и реченици со тије 25 гласа, звука со својте значенија, со кој се искажуваат веќе тије значенија природни и човечки дејства, состојби, физички и духовни и нивните естетски резултати како потребни вредности, услови и процеси на живот по место и време на постоенје на површината на Земјата.

Р, С, Д, В, К, Ф, З, Б, Л, Г, Ј, М, Н, Х, Ж, Ш, Ц, Ч, П, Т - букви и гласови кој се согласки

А, Е, И, О, У - букви и гласови кој се самогласки

Р = Сонцето = РА, РЕ, РИ, РО, РУ, Р
С = Светлината = СА, СЕ, СИ, СО, СУ, С
Д = Денот Светлината = ДА, ДЕ, ДИ, ДО, ДУ, Д
В = Богот, Божественоста = ВА, ВЕ, ВИ, ВО, ВУ, В
К = Возвишеноста = КА, КЕ, КИ, КО, КУ, К
Ф = Зраченјето = ФА, ФЕ, ФИ, ФО, ФУ, Ф
З = Зората = ЗА, ЗЕ, ЗИ, ЗО, ЗУ, З
Б = Земјата = БА, БЕ, БИ, БО, БУ, Б
Л = Лјудноста = ЛА, ЛЕ, ЛИ, ЛО, ЛУ, Л
Г = Големината = ГА, ГЕ, ГИ, ГО, ГУ, Г
Ј = Внатрешноста = ЈА, ЈЕ, ЈИ, ЈО, ЈУ, Ј
М = Мој, Моја = МА, МЕ, МИ, МО, МУ, М
Н = Наш, Наше = НА, НЕ, НИ, НО, НУ, Н
Х = Сегашноста = ХА, ХЕ, ХИ, ХО, ХУ, Х
Ж = Просторот = ЖА, ЖЕ, ЖИ, ЖО, ЖУ, Ж
Ш = Соединенијето = ША, ШЕ, ШИ, ШО, ШУ, Ш
Ц = Центарот = ЦА, ЦЕ, ЦИ, ЦО, ЦУ, Ц
Ч = Челноста = ЧА, ЧЕ, ЧИ, ЧО, ЧУ, Ч
П = Одново = ПА, ПЕ, ПИ, ПО, ПУ, П
Т = Темнината = ТА, ТЕ, ТИ, ТО, ТУ, Т
А = Врз или Над
Е = Еве
И = И...,
О = О..., или Околу
У = Во

Првијот стар, древен антички Македонски фонетски, разговорен јазик е јазик - говор, кој содржи 25 гласа, звуци со свој значенија. Од нив 20 гласови се согласки, нискозвучни и 5 гласа - самогласки, високозвучни. Во првијот стар, древен антички Македонски јазик нема букви со два гласа, туку секоја буква е еден глас со своје посебно значеније.

Нема букви со два гласа. Во првијот стар, древен антички Македонски јазик секоја буква како звук е самостојна, потоа од нив се прават слогови комбинирани од една согласна и една самогласна буква и имат своје посебно значеније. Најдобрите светски лингвисти знаат да кажат дека најстарите јазици на светот се слогови јазици и писма. Тоа е така, но треба да се знае и вистината дека во основата и градбата на сите тије слогови стари светски јазици е првијот светски најстар Македонски јазик и затоа ја имаат таа заедничка особина како слогови јазици, кој се изградени врз база на старијот прв слоглов Македонски јазик.

Вторијот стар, древен антички Македонски фонетски, разговорен јазик е јазик - говор, фонетски на веќе изградени

македонски јазици по јазикот, говорот, писмото на Светлината Божествена на аурата Сончева на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на површината на Земјата е СВЕТОТО ПИСМО како сознаније и природна вистина на које се учеле верниците. Старите древни антички Македонци и нивните предци РАСАТА лугјето во текот на сите тије илјадници години на создавањето на јазикот на Светлината Божествена на аурата Сончева или СВЕТОТО ПИСМО се селеја по светот и го направија првијот и вторијот Македонски јазици Светски единствен јазик, кој е во основата на сите веќе новосоздавани стари јазици. Во тије стари времиња на ширењето на првијот и вторијот Македонски јазик многу зборови од вторијот Македонски јазик ќе се зачуваат како интернацио-

СТАРИЈОТ Д МАКЕДОНС

зборови и реченици со 25 гласа, звуци со нивното значеније. Со нив се искажуваат природни појави и човечки дејства, состојби, физички и духовни, нивните естетски резултати, како и потребни вредности, услови и процеси на живот по место и по време на постоенје на површината на Земјата. Има уште една голема вредност на тој стар првичен Македонски јазик, со кој се гради вторијот стар Македонски јазик, кој е изграден врз база на јазикот на Светлината Божествена на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) или на аурата Сончева, која се манифестира на површината на Земјата во создавањето на условите, процесите и вредностите на животот Земен. Почетоците на тије сознанија и градби на тој прв слоглов Македонски јазик се најмалку 20.000 години пред новата ера, со које се укажува на Македонија како на вечната земја, народ, првична држава и јазик во светот. Така изградени тије два стари Македонски јазици по денските и годишните циклуси на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со јазикот на Светлината Божествена на аурата Сончева се создала веќе старата наука и начин на живеење, које е Религијата на Сонцето нарекувана ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА. Така како што се изградени првијот и вторијот стари Ма-

нални општи зборови во многу јазици, а со првијот Македонски слоглов јазик ќе се создаваат нови зборови во тије новистари светски јазици. Со тоа ширење на првијот и на вторијот Македонски јазик во Светот се ширеше и ученјето и начинот на живеење које беше Религијата на Сонцето и стана Светска Религија на Сонцето и траеше илјадници години како единствена Светска Религија со еден единствен Бог кој беше ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Старата Македонска и Светска Религија на Сонцето како природно исправно ученије и начин на живеење на лугјето верници со секоја генерација имале пат по патот на светлината, вистината, правдата, свеста, љубовта, слободата во имитација и подржане на аурата Сончева или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со које беше најубавото и вистинско ученје на сите времиња на Земјата. Со тије правила на градбата и искажувањето гласно, фонетски на првијот и вторијот Македонски јазик тије треба така и графички со букви да се испишат без да се нарушува нивнијот фонетски гласов израз и значенијата нивни на гласовите, слоговите и на зборовите. Согласно тије строги правила треба донес да се искажуваат и пишуваат првијот и вторијот Македонски јазик. Во продолженије ќе укажам на некој правила, кој

Атанас Пчеларски

Контакт со авторот:
тел. 389 2 3173 404, 076-566-617,
e-mail:atanas@strumjani.com.mk

треба да се исполнат во нивното искажување и пишување различни од современотиот Македонски јазик. Буквите со два гласа Ќ, Ѓ, Љ, Њ, Џ, Ѕ од современотиот македонски јазик не треба така да се пишуваат и изговараат. Тије ке се поделат на самостојни гласови и букви како што е укажано подолу.

Ќ, ќ = КЈА, КЈЕ, КЈИ, КЈО, КЈУ, КЈ
Ќоравијот ке биде Ќјоравијот, Веќе ке биде Веќе, Ке ке биде Кје
Ѓ, ѓ = ГЈА, ГЈЕ, ГЈИ, ГЈО, ГЈУ, ГЈ
Ѓоко ке биде Ѓоко, наоѓа ке биде наоѓа
Љ, љ = ЛЈА, ЛЈЕ, ЛЈИ, ЛЈО, ЛЈУ, ЛЈ
Љубовта ке биде Љубовта
Њ, њ = НЈА, НЈЕ, НЈИ, НЈО, НЈУ, НЈ

луси по религиозните дејства и состојби што се случуваат на површината на Земјата, на естетските вредности, услови и резултати како последица на тије дејства и состојби што ги одржуваат процесите на вечнијот живот на Земјата. Сите тије зборови изградени по религиозните дејства, состојби и резултати на јазикот на Сончевата аура, старите Македонци верници во старата Македонија, ги користеле симболично и за својите земни генерациски, религиозни дејства, состојби и резултати на својте аури како свој земен човечки јазик на Светлината Божествена по место и време на постоенје. Како такви, зборовите изградени во тије многу стари времиња по форма, звучност и значење, се зачувани до денес во современотиот Македонски јазик што е од големо значење и непроценлива вредност. Затоа и таквата правописна корекција што ја правам и

рови во који се слуша малку, во зборови во који воопшто не се слуша но мора да се изговори и напише:

Примери: Кое е - Кое је, Које, Тоа е - Тоа је, Кое е, Тоа е - за објекти... Кое је, Тоа је - за субјекти, личности и нивни состојби.

Во зборот Моето не се слуша "ј" но треба да се напише и изговори како Мојето за да се укаже на личната внатрешна аура со Ј(ВНАТРЕШНОСТА) незина, која го изразува индивидуалното во човекот и од тука смислата и изразот на Мојето како што се пишува и искажува Мојата. Во случај кога зборот напред има наставка "и" нема да добије напред "ј", туку кје си остане во првобитната форма. Пример: зборот произлегува нема да се исправа во "произлегува" зошто тука имаме префикс ПРО пред глаголот ИЗЛЕГУВА. Зборови во кој треба да се стави "Ј" - во тије случај важно е да се става

РЕВЕН АНТИЧКИ КИ ЈАЗИК

Движење ке биде Движенје, нокња, нокјен
Џ, џ = ДЖ, ДЖЕ, ДЖИ, ДЖО, ДЖУ, ДЖ
Џабе ке биде Џабе
Ѕ, ѕ = само З или ЗЈА, ЗЈЕ, ЗЈИ, ЗЈО, ЗЈ или ДЗА, ДЗЕ, ДЗИ, ДЗО, ДЗУ, ДЗ -
Звезда ке биде Звезда

Самогласките А, Е, И, О, У - се употребуваат и пред и по секоја согласка и самогласка. Самогласките - А, Е, И, О, У - се вразни со согласките како што се покажани на горнијот начин и редослед, но и се слободни во употреба напред пред секоја согласка и во надополнување, засилување на тоа нејзино значење по самата своја двојна употреба или по некоја друга самогласка. На пример: атак, таа, тиа, тие... Во претставувањето на гласовите и нивните значенија со слогови ке се види дека тије се врзани секогаш со согласка напред и самогласка по неја. Не е погрешна употребата на самогласките една до друга или самостојно со своје соодветно значење. Во вторијот стар, древен антички Македонски јазик од букви и слогови веќе имаме конструкција од првијот Македонски јазик и тоа се зборови што се граделе по јазикот на Светлината Божествена, на аурата на ВЕ(БОГОТ) РА (СОНЦЕ) во денските и годишните цик-

што ја предлагам, сметам дека не треба да има никаков отпор и дека треба веднаш да се прифати, час поскоро да се направи корекција на современотиот стандарден литературен Македонски јазик. Таквата корекција не е голем зафат и нема да предизвика големи измени, а сепак се постигнува нешто многу големо и вредно. Всушност, се остварува поврзување на старијот, древен антички Македонски јазик со современотиот Македонски јазик. Во таа смисла предлагам да се воведат исправки со који и современотиот Македонски јазик кје се состоји од 25 гласови - 25 букви, како што е старијот прв и втор Македонски јазик. Изговорот на два гласа и пишувањето на една буква како што се во случајот буквите и нивните гласови Ќ, Ѓ, Љ, Њ, Џ, Ѕ од поглед на првијот и вторијот стар Македонски јазик е погрешно и не треба да се придржуваат толку силно кон нив затоа што тије немаат никакво значење. Изговорот кој го стекнал народот на два гласа слеани, недефинирани, нејасни звуци како говорен јазик треба да се исправи, да се учат учениците да ги изговараат точно, гласно и јасно двата гласа, а со тоа да се пишуваат разделено две соодветни букви како што се слуша. Употребата на "ј" во зборови во који се слуша добро, но не се пишува, во збо-

акцентот на првијот или вторијот слог како што се изговараат зборовите и да не се префрлува акцентот врз "ЈЕ, ЈИ, ЈО", кој треба да се изговараат меко и брзо, без да се нагласуваат, зошто и до сега во многу такви зборови се слушаше "Ј", но не се пишуваше и не треба да збунува. Надополнување на самогласките кога "а, е, и, о, у" кога се сами со "ј" пред нив: Примери: живеат-живејат, преживеат-преживејат, владеат-владеејат, учението-ученијето, соединението-соединенијето, растојанието - растојанијето, македонскиот - македонскијот, религиозноста-религиозноста, религиозниот - религиознијот, религиозни - религиозни, стариот - старијот, најстариот - најстаријот, небескиот - небескијот, современотиот - современотијот, источниот - источнијот, тугиот - тугијот, личниот - личнијот, семејниот - семејнијот, колективниот - колективнијот, народниот - народнијот, вечниот - вечнијот, зимскиот - зимскијот, наредниот - нареднијот, човечкиот - човечкијот, физичкиот - физичкијот.

Зошто треба да се додаде "ј" во зборовите, затоа што со неја се искажува религиозната состојба на ЈА - ВНАТРЕШНОСТА, на аурата Сончева, на ВЕ (БОГОТ) РА (СОНЦЕ) и на аурите на верниците, која религиозна состојба е многу важна за истакнување по ученијето и начин на живеенје по Религијата на Сонцето во старата Македонија и истакнување, изразување на таа состојба со старијот Македонски јазик.

ПРОДОЛЖУВА